

Упатство за подесување на Prima MEDICA за мрежно работење

Следното упатство се однесува на подготовка и сетирање на компјутерите на кои сакате да ја користите Prima MEDICA во мрежна околина.

Пред се неопходно е компјутерите да бидат мрежно поврзани, а IP адресата на компјутерот-сервер да е статичка т.е. да не се менува.

- Се става на делење фолдерот \codex\prima medica од компјутерот сервер, каде што се наоѓа базата
- Доколку компјутерот - сервер е Windows 7, потребно е при подесување на sharing, во табот SECURITY да се додаде група EVERYONE со доделени read/write права на пристап
- На другите компјутери се инсталира Prima MEDICA со тоа што при инсталацијата се избира опцијата за инсталација на клиент, или пак се инсталира само клиент за Firebird, кој може да го одобриете од нашата поддршка
- На другите компјутери се извлекува кратенка (shortcut) од primamedica.exe од компјутерот – сервер
- Фајлот PATEKA.GDB се доставува до нас, заедно со статичката адреса на компјутерот- сервер, заради реконфигурација
- На компјутерот сервер се отвора conn.ini фајлот
- На рубриката 'Database = ' се додава адресата на компјутерот сервер.

Пример:

Database= c:\program files\codex\bazi\pateka.gdb

Ќе стане

Database=10.2.10.1:c:\program files\codex\bazi\pateka.gdb

- Се заменува фајлот PATEKA.GDB со истиот кој го добивате од нас повторно